



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА Н

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенско и македонско издание. — Оплаќа се по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија бр. 1032-Т-220, за огласи 1032-Т-221.

Среда, 2 март 1956

БЕЛГРАД

БРОЈ 15

ГОД. XII

Платата за 1956 година изнесува 1200.— динар, а за странство 1900.— динари. — Редакција: Улица Краљевикова 61/а бр. 9. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 28-276, Продажно одделение 28-618, Тел. централа 28-019.

142.

Врз основа на членот 15 точка 9 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, и на спогодбените предлози од Соборот на Народната Република Хрватска и од Народното собрание на Народна Република Словенија,

Сојузната народна скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 27 март 1956 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ПРОМЕНАТА НА ГРАНИЦИТЕ МЕЃУ НАРОДНА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА И НАРОДНА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

1. Се одобрува промената на границите меѓу Народна Република Хрватска и Народна Република Словенија која се состои во тоа што местата Абланица, Белведур, Врезовица, Градлин, Коромачи-Бошњаци, Мочуљаци, Прегара и Сирчи, во општината Бује, околицата Пула, што досега биле во состав на територијата на Народната Република Хрватска, стануваат составен дел на територијата на Народна Република Словенија.

2. Оваа одлука влегува во сила веднаш.

Сојузна народна скупштина

СНС (А) 4

28 март 1956 година

Белград

Претседател

на Сојузната народна скупштина,
Моша Пијаде, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Влада Зечевиќ, с. р.

143.

Врз основа на членот 15 став 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта,

Сојузната народна скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 24 март 1956 година, донесе

ДЕКЛАРАЦИЈА

ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СТАТУСОТ НА ПОСТОЈАНА НЕУТРАЛНОСТ НА АВСТРИЈА

Сојузната народна скупштина на федеративна Народна Република Југославија:

— уважувајќи ја волјата на народот на Австрија изразена во Федералниот уставен закон за неутралноста на Австрија,

— потврдувајќи ја својата мирољубива политика, и имајќи ги во предвид интересите на мирот во светот,

— со намера и натаму да ги одржува и пројлабочува добрососедските и пријателски односи меѓу Југославија и Австрија, очекувајќи дека неутрална Австрија во своите односи спрема Југославија ќе ги покаже истите тежненија,

изјавува дека ѝ го признава статусот на постојана неутралност на Австрија и дека тој статус ќе го почитува во сите негови меѓународни видови.

Сојузна народна скупштина

СНС (А) 3

26 март 1956 година

Белград

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Моша Пијаде, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Влада Зечевиќ, с. р.

144.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВАТА НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941“

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за правата на носителите на „Партизанска споменица 1941“, што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 24 март 1956 година.

ПР бр. 7

28 март 1956 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Моша Пијаде, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРАВАТА НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941“

1. Општи одредби

Член 1

Правата на носителите на „Партизанска споменица 1941“ се определени со овој закон.

Член 2

Лицата на кои им е доделена „Партизанска споменица 1941“ врз основа на Законот за „Партизанска споменица 1941“ имаат право на:

- 1) здравствена заштита;
- 2) надоместок на просечните трошоци за годишен одмор;
- 3) повластено возење со средствата на јавниот сообраќај;
- 4) првенство во добивањето на стипендии и други повластици за школување.

Носителите на „Партизанска споменица 1941“ што се во работен однос, имаат и право на платен годишен одмор во полно траење.

Член 3

Носителите на „Партизанска споменица 1941“ имаат посебни права од инвалидското и пензионото осигурување. Овие права како и условите за нивно здобивање се определуваат со посебни прописи.

II. Здравствена заштита

Член 4

Носителите на „Партизанска споменица 1941“ имаат право на сите форми на здравствена заштита предвидени за работниците и службениците во чл. 16 од Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците, без оглед на траењето на осигурувањето и на другите услови предвидени со овој закон.

Член 5

Носителите на „Партизанска споменица 1941“ го остваруваат правото на здравствена заштита преку книшката на носителот на „Партизанска споменица 1941“.

Правото на здравствена заштита носителите на „Партизанска споменица 1941“ можат да го остваруваат во сите општи, воени и други посебни здравствени установи во земјата.

При остварувањето правото на здравствена заштита носителите на „Партизанска споменица 1941“ имаат право на надоместок на патните трошоци ако се упатени на лекување надвор од местото на живеењето според постапката пропишана за осигурените лица.

Правото на лекување во природните лекувалишта носителите на „Партизанска споменица 1941“ го остваруваат преку заводот за социјално осигурување според постапката пропишана за осигурените лица.

Член 6

Средствата за здравствена заштита на носителите на „Партизанска споменица 1941“ што не се осигурени лица се обезбедуваат од сојузниот буџет. Сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите, со согласност на Сојузниот завод за социјално осигурување, ќе го пропише начинот по кој трошоците за здравствена заштита за носителите на „Партизанска споменица 1941“ што не се осигурени лица ќе им се надоместуваат на заводите за социјално осигурување.

Член 7

При остварување правото на здравствена заштита во општите здравствени установи носителите на „Партизанска споменица 1941“ имаат првенство спрема другите лица со исти услови.

III. Годишен одмор

Член 8

На носителите на „Партизанска споменица 1941“ што се во работен однос им припаѓа право на платен годишен одмор од 30 дена.

Стопанските и други организации, установите и надлежностите се должни да им го овозможат на носителите на „Партизанска споменица 1941“ користењето на годишниот одмор од претходниот став.

Член 9

На носителите на „Партизанска споменица 1941“ без оглед на тоа дали се во работен однос или не се, имаат право на надоместок во височина на просечните трошоци за годишен одмор во траење од 30 дена.

Член 10

Височината на надоместокот на просечните трошоци за годишниот одмор за носителите на „Партизанска споменица 1941“ и начинот за исплата ги пропишува сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите. Надоместокот на трошоците за годишниот одмор се исплатува само за текуштата календарска година.

Средствата за исплата на надоместокот на трошоците за годишниот одмор од ставот 1 на овој член се обезбедуваат од сојузниот буџет.

IV. Повластици на јавни сообраќајни средства

Член 11

Носителите на „Партизанска споменица 1941“ имаат право на повластено возење со авион, железница, брод и автобус, и тоа:

1) бесплатно возење двапати годишно со железница, брод или автобус;

2) повластица од 75% од редовната возна цена за осум патувања годишно со железница, брод или автобус;

3) повластица од 50% од редовната возна цена за четири патувања годишно со авион.

Како патување во смисла на точ. 1, 2 и 3 од претходниот став се смета патувањето од почетната до упатната станица.

Член 12

Народните одбори на околиците или на општините можат за носителите на „Партизанска споменица 1941“ да предвидат попуст во локалниот сообраќај.

V. Трошоци за закоп

Член 13

На фамилијата на носител на „Партизанска споменица 1941“ што ќе умре, како и на лицето или на организацијата што ќе го извршат закопот на носителот на „Партизанска споменица 1941“ им припаѓа надоместок на име трошоци за закоп во паушален износ што го утврдува сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите.

Доколку на име трошоци за закоп се остварува надоместок, на фамилијата на осигуреникот покрај надоместокот од ставот 1 на овој член и припаѓаат и надоместокот и посмртната помош од чл. 47 и 48 од Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците.

Член 14

Фамилијата односно лицето, организацијата или установата што пред закопот ќе изврши превоз на умрениот, има право на надоместок на фактичните трошоци за превозот на умрениот од местото на смртта до местото на закопот.

Член 15

Исплатата на надоместокот на трошоците за закопот и на фактичните трошоци за превозот ја врши надлежниот завод за социјално осигурување.

Сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите со согласност на Сојузниот завод за социјално осигурување ќе го пропише начинот по кој на заводите за социјално осигурување ќе им се надоместуваат трошоците за закопот на умрениите носители на „Партизанска споменица 1941“, како и фактичните трошоци за превозот на умрениите носители на „Партизанска споменица 1941“ од местото на смртта до местото на закопот.

VI. Завршни одредби

Член 16

Барањата, поднесоците и доказните средства, решенијата, жалбите и другите акти поднесени во постапката за остварување правата предвидени со овој закон, се ослободени од плаќање такса.

Член 17

Поблиски прописи за извршувањето на овој закон донесува по потреба Сојузниот извршен совет.

Член 18

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи чл. 5 од Законот за „Партизанска споменица 1941“ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/46), како и прописите донесени за неговото извршување.

Член 19

Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

145.

Врз основа на чл. 94 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ФОНДОВИТЕ ЗА ВЗАЕМНО ПОМАГАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Фондови што имаат за цел врз основа на взаемност да остваруваат материјално помагање на своите членови во случај на болест, инвалидност, старост и смрт (во натамошниот текст: фондови за взаемно помагање, односно: фондови) можат да се осниваат, да постојат и да работат само под условите и на начинот определени со оваа уредба.

Одредбите од оваа уредба не се однесуваат на касите за взаемна помош на работниците и службениците што ги организираат синдикалните организации.

Член 2

Фондовите за взаемно помагање постојат и работат надвор од општата организација на социјалното осигурување.

Членството во фонд за взаемно помагање, како и здобивањето со определените права врз основа на тоа членство, не влијае врз правата и обврските од социјалното осигурување на оние членови на фондот што се социјално осигурени според важечките прописи или според посебните договори за социјално осигурување.

Член 3

Фондови за взаемно помагање можат да осниваат за своите членови општествените организации, стручните и други здруженија, задругите, како и коморите и заедниците (во натамошниот текст: организациите), во чии правила е предвидено взаемното материјално помагање на членовите како една од задачите на организацијата.

Фондови можат да се осниваат, да постојат и да работат ако е обезбеден минимален број постојани членови, и тоа:

- 1) во фондовите што обезбедуваат еднократни или курсорчни помошти — најмалку 100 членови;
- 2) во фондовите што обезбедуваат долгорочни помошти — најмалку 300 членови.

Во смисла на одредбите од оваа уредба се сметаат како курсорчни оние помошти што ги плаќа фондот за време до шест месеци, а како долгорочни оние помошти што ги плаќа фондот за време подолго од шест месеци или за неограничено време.

Член 4

Членството во фонд за взаемно помагање е доброволно.

Во членството на фонд можат да бидат примени само членовите на организацијата што го основала фондот.

Организацијата што го основала фондот не може членството во организацијата да го услови со членство во фондот за взаемно помагање.

Член 5

Фондовите за взаемно помагање можат да се осниваат:

- 1) како фондови во состав на организацијата што ги оснива;
- 2) како самостојни фондови, што имаат својство на правно лице.

Правата и должностите на оснивачот спрема фондот, како и овластувањата на претставничките органи на оснивачот спрема органите на управувањето на фондот, се определуваат со правилата на фондот.

Член 6

Фондот за взаемно помагање мора да има правила, со кои согласно одредбите од оваа уредба поблиску се определуваат задачите, управувањето и работењето на фондот.

Правилата ги пропишува оснивачот на фондот, а ги потврдува органот надлежен според оваа уредба за одобрување оснивањето на фондот.

Правилата, како и секоја нивна измена или дополнување, добиваат правна важност од денот кога ќе бидат потврдени во смисла на претходниот став.

Член 7

Со фондот за взаемно помагање управува управен одбор.

Управниот одбор го сочинуваат претставници на членовите на фондот што ќе ги избере соборот односно собранието на членовите на фондот.

Со правилата на фондот може да се предвиди фондот да има и свој надзорен одбор, избран од соборот односно од собранието на членовите на фондот.

Член 8

Околинскиот завод за социјално осигурување има при управниот одбор на секој фонд за взаемно помагање свој постојан претставник, кого го определува собранието на заводот од редот на своите членови.

Претставникот на околинскиот завод за социјално осигурување при управниот одбор на фондот има право и должност:

- 1) да присуствува на седниците на управниот одбор на фондот и со советодавен глас да учествува во расправањето за предметите ставени на дневен ред;
- 2) на управниот одбор на фондот да му укажува на потребата за решавање на одделни прашања од негова надлежност;
- 3) во случај на донесување противзаконита одлука времено да го забрани нејзиното извршување и за тоа да го извести надлежниот завод за социјално осигурување.

Член 9

Средствата на фондот за взаемно помагање се формираат од постојаниот придонес на членовите на фондот, како и од дотации, подароци и од други повременни приходи предвидени со правилата на фондот.

За примање дотации и подароци од странство потребна е посебна дозвола од органот надлежен за одобрување оснивањето на фондот.

Член 10

Надзор над работата на сите фондови за взаемно помагање за подрачјето на околицата врши според одредбите од оваа уредба околинскиот завод за социјално осигурување.

Инспекција на финансиското работење на фондовите за взаемно помагање вршат финансиските инспекции според општите прописи.

II. ОСНИВАЊЕ НА ФОНДОТ

Член 11

Оснивањето на фондот го одобрува и правилата на фондот ги потврдува советот на народниот одбор на околицата надлежен за работи на социјалната политика.

Фондот не може да започне работа пред да е одобрено неговото оснивање и пред да се потврдени неговите правила.

Самостојниот фонд (чл. 5 ст. 1 точ. 2) се здобива со својство на правно лице од денот кога е одобрено оснивањето на фондот.

Член 12

Одобрението за оснивање на фондот за взаемно помагање се издава врз основа на пријавата што ја поднесува оснивачот.

Кон пријавата за оснивање на фондот подносителот приложува:

- 1) решение за одобрување на работата односно уверение за работата на организацијата што го оснива фондот, ако не е во прашање јавноправна организација;
- 2) правила на организацијата;
- 3) одлука на организацијата за оснивање на фондот;
- 4) правила на фондот.

Пријавата се поднесува непосредно до органот надлежен за одобрување оснивањето на фондот (ст. 11 ст. 1).

Органот надлежен за одобрување оснивањето на фондот може да бара оснивачот да поднесе и други податоци што можат да бидат од влијание при одлучувањето за одобрување оснивањето на фондот (документацијата).

Член 13

Правилата на фондот за взаемно помагање мораат да содржат:

1) назив, седиште и подрачје на дејноста на фондот;

2) задачи на фондот и средства со кои се остваруваат задачите;

3) одредби за правната положба на фондот (ст. 5) и за правата и должностите на оснивачот и на неговите претставнички органи спрема фондот односно спрема органите на управувањето на фондот;

4) одредби за условите за прием во членство на фондот, за стапувањето во членство и за престанокот на членството;

5) одредби за правата и должностите на членовите на фондот, како и за правата на лицата на кои ќе им престане членството во фондот;

6) одредби за условите под кои на членовите на фондот им се обезбедува помош во одделни случаи предвидени со правилата на фондот, за височината на помошта за одделни случаи, како и за височината на членските придонеси за одделни видови помош;

7) одредби за составот и за начинот на избирањето на управниот одбор на фондот;

8) одредби за овластувањата на органите на управувањето во располагањето со имотот на фондот, како и за начинот на донесувањето на одлуки;

9) одредби за работењето на фондот;

10) одредби за начинот за обезбедување на паричните средства на фондот;

11) одредби за покривање на трошоците на управувањето, на платите на персоналот и на другите трошоци на администрацијата на фондот;

12) одредби за формирање сигурносна резерва и други деловни резерви на фондот за одделни правни на работењето;

13) одредби за намената на имотот на фондот во случај на негов престанок.

Член 14

Органот надлежен за одобрување оснивањето на фондот за взаемно помагање може да го одобри оснивањето на фондот ако врз основа на пријавата, на правилата и на документацијата утврди:

1) дека сметковните основи на работењето на фондот им одговараат на начелата на техниката на осигурувањето на животот;

2) дека обврските на членовите на фондот во поглед на плаќањето на придонесот се во сразмера со нивните утврдени права;

3) дека се обезбедени достаточни средства за остварување на материјалните права на членовите, како и потребни деловни резерви — спрема видот и количината на примањата на кои членовите според правилата на фондот имаат право;

4) дека се обезбедени организациони услови за правилно функционирање на фондот и за редовно остварување правата на членовите;

5) дека се исполнети другите услови пропишани со оваа уредба.

За одобрување оснивањето на фондот се одлучува со решение.

Пред донесувањето на решението надлежниот орган е должен да прибави од републичкиот завод за социјално осигурување мислење за тоа дали пријавениот фонд ги исполнува пропишаните услови за правилно работење и за извршување на своите обврски во смисла на одредбите од ст. 1 на овој член.

Член 15

Решението за одобрување оснивањето на фондот за взаемно помагање се доставува до:

- 1) оснивачот (подносителот на пријавата);
- 2) околинскиот завод за социјално осигурување;
- 3) републичкиот завод за социјално осигурување.

4) околинската финансиска инспекција.

Републичкиот завод за социјално осигурување води постојана евиденција (регистар) на сите фондови за взаемно помагање на територијата на народната република, на начинот што ќе го определи Сојузниот завод за социјално осигурување.

Член 16

Против решението со кое се одбива да се даде одобрение за оснивање на фондот или потврда на правилата на фондот оснивачот може да му изјави жалба на републичкиот совет надлежен за работи на социјалната политика.

Жалбата се поднесува во срок од петнаесет дена од доставата на решението, а му се предава на органот што го донесол решението.

III. РАБОТЕЊЕТО НА ФОНДОТ И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПРАВАТА НА ЧЛЕНОВИТЕ

1. Работење на фондот

Член 17

Организацијата на работењето на фондот за взаемно помагање, делокругот и надлежноста на управниот одбор, на соборот односно на собрانيето на членовите и на другите органи во работењето на фондот, како и нивните овластувања за управување со имотот на фондот, се определуваат со правилата на фондот.

Член 18

Фондот за взаемно помагање е должен своите парични средства да ги држи кај комуналната банка односно кај штедилницата или кај Народната банка и своето парично работење да го врши исклучиво преку банката.

Член 19

Средствата на фондот за взаемно помагање можат да се употребат само за целите што се изрично предвидени со правилата на фондот.

Придонесите определени за покривање на обврските на фондот спрема членовите не можат да се употребат за покривање на трошоците на управувањето и на администрацијата на фондот.

За покривање на трошоците на управувањето и на администрацијата на фондот може со одлука на соборот односно на собрانيето на членовите на фондот да се установи посебен облог покрај редовниот придонес.

Член 20

Секој фонд за взаемно помагање е должен да формира резерва за обезбедување извршувањето на обврските на фондот спрема членовите во случај на непредвидени поголеми споговарувања, како и во случај на престанок на фондот (во натамошниот текст: сигурносна резерва).

Сигурносната резерва се формира со извршување на определен процент, а најмалку 5% од редовните придонеси на членовите, како и од другите приходи што ќе ги одредат правилата на фондот, сè додека не ја достигне височината од најмалку 15% од просечниот едногодишен износ што им е исплатен на членовите на фондот, пресметан врз основа на вкупниот износ на сите исплати на членовите на фондот за последните три години.

Средствата внесени во оваа резерва можат да се употребат само за целите определени со оваа уредба и со правилата на фондот, со согласност од оснивачот на фондот.

Член 21

За работењето на фондот за взаемно помагање и за неговата финансиска состојба се составува извештај за работењето и завршна сметка за секоја деловна година.

Извештајот за работењето и завршната сметка ги утврдува соборот односно собрانيето на членовите. Со правилата на фондот може да се предвиди извештајот за работењето и завршната сметка да подлежат на потврда од претставничкиот орган на оснивачот на фондот.

Деловниот извештај и завршната сметка му се доставуваат на оснивачот на фондот и на околинскиот завод за социјално осигурување.

Член 22

Со завршната сметка на фондот за взаемно помагање се составува и биланс на оптоварувањата и на покривањата, спреми состојбата на последниот ден од деловната година.

Ако спрема завршната сметка и билансот се утврди дека активата на фондот не е достаточна за покривање на неговите обврски, собирот односно собрание на членовите на фондот е должно да одлучи за зголемување на придонесот или за намалување на исплатите, заради обезбедување финансиската рамнотежа на фондот.

Ако одлуката од претходниот став обусловува измена на правилата на фондот, оснивачот на фондот е должен да изврши соодветна измена на правилата.

Член 23

Членовите на управниот одбор на фондот за взаемно помагање одговараат материјално за обврските на фондот што не би можеле да бидат извршени поради тоа што сигурносната резерва од чл. 20 на оваа уредба не е формирана и пополнувана согласно одредбите од оваа уредба или што средствата на фондот се употребувани спротивно на одредбите од оваа уредба или на правилата на фондот. Одговорноста на членовите на управниот одбор е солидарна.

Членовите на управниот одбор на фондот одговараат за штетата што ќе му ја сторат на фондот со своја противзаконита работа, односно со работа што им е спротивна на правилата на фондот, според општите начела за надоместок на штетата.

Барањата според ст. 1 и 2 на овој член против одговорните членови на управниот одбор се остваруваат во постапката пред надлежен редовен суд.

Согласно одредбите од претходните ставови одговараат и членовите на надзорниот одбор на фондот ако изрично се согласиле со одлуките и со постапките на управниот одбор што повлекуваат одговорност во смисла на претходните ставови.

Член 24

За членови на управниот и на надзорниот одбор на фондот можат да бидат избирани лица правосилно осудени поради кривично дело против народот и државата, или поради кривично дело сторено од користење.

Ако собирот односно собрание на членовите на фондот избере за член на управниот или на надзорниот одбор лице што во смисла на претходниот став не може да биде избрано, управниот орган на народниот одбор на околинската политика ќе ја поништи одлуката за изборот.

Член 25

Управниот орган на народниот одбор на околинската политика надлежен за работи на социјалната политика може да ја поништи или укине секоја одлука односно заклучок на органот на управувањето на фондот за взаемно помагање ако е во спротивност со правилата на фондот или со одредбите од оваа уредба или со други важечки прописи.

Против решението на управниот орган за поништување или укинување на одлуката односно на заклучокот на органот на управувањето на фондот може органот на фондот што ја донесол одлуката односно заклучокот да му изјави жалба на републичкиот орган на управата надлежен за работи на социјалната политика, во рок од петнаесет дена од доставата на решението. Жалба може да изјави и оснивачот на фондот.

Член 26

Во вршењето на надзор над работата на фондот за взаемно помагање околинскиот завод за социјално осигурување има право и должност:

- 1) да врши стручни прегледи на работењето на фондот;
- 2) да бара да му се достават поважните одлуки и заклучоци на органот на управувањето на фондот;

3) на органите на управувањето, како и на оснивачот на фондот, да им доставува забелешки во врска со работата на фондот;

4) да го запре извршувањето на одлуките и на заклучоците на органот на управувањето на фондот ако се во спротивност со правилата на фондот или со одредбите од оваа уредба или со други важечки прописи;

5) да бара од оснивачот да ги измени или дополнително промени правилата на фондот ако се утврди дополнително дека одобрените правила не обезбедуваат правилно функционирање на фондот и остварување на неговите задачи;

6) од органот на управувањето на фондот односно од оснивачот на фондот да бара преземање соодветни мерки заради ускладување височината на придонесот од членовите со височината на помошта која се обезбедува со правилата, ако се утврди дополнително дека постои несразмера меѓу обврските на фондот и нивното покривање;

7) на надлежниот суд да му предлага донесување на одлука за укинување и за ликвидација на фондот во случаите предвидени со оваа уредба.

Член 27

Кога околинскиот завод за социјално осигурување во вршењето на надзор ќе го запре извршувањето на одлука или на заклучок на органот на управувањето на фондот (чл. 26 точ. 4), тој му го доставува решението за запирање на управниот одбор на фондот, како и на управниот орган на народниот одбор на околинската политика. Ако управниот орган во рок од 30 дена од приемот на решението не ја поништи односно не ја укине одлуката или заклучокот чие извршување е запрено, решението за запирање на извршувањето на одлуката односно на заклучокот престанува да важи.

Кога околинскиот завод за социјално осигурување во вршењето на надзор ќе побара од надлежниот орган на фондот или од оснивачот на фондот да преземе мерки заради ускладување височината на придонесот со височината на помошта што е утврдена со правилата на фондот (чл. 26 точ. 6), органот на управувањето односно оснивачот на фондот може да бара од надлежниот управен орган на народниот одбор на околинската политика да формира посебна стручна комисија што ќе ја испита состојбата на фондот и ќе утврди дали постои несразмера меѓу обврските на фондот и нивното покривање и какви мерки се потребни заради санација на фондот.

2. Обезбедување правата на членовите на фондот

Член 28

Кои услови мораат да бидат исполнети за прием во членство на фондот за взаемно помагање, како и во кои случаи е исклучена можноста за прием во членство на фондот се определува со правилата на фондот за взаемно помагање.

За примането во членство на фондот решава, врз основа на поединечна писмена изјава, управниот одбор на фондот согласно правилата на фондот.

Лицето што управниот одбор не ќе го прими во членство, може да изјави жалба до собирот односно до собрание на членовите на фондот, чија одлука е конечна.

Секој член има право на собирот односно на собрание на членовите на фондот да му поднесе приговор против приемот на одделни лица во членството на фондот.

Член 29

Секој член има право да истапи од членството на фондот за взаемно помагање. Од членство не може да се истапи по донесувањето на одлука за престанок на фондот.

Престанокот на членството го утврдува управниот одбор на фондот врз основа на писмена изјава на членот за отстапување од членство.

Престанокот на членството во случај истапување од членството настанува:

- 1) кај фондовите што обезбедуваат еднократни или кусорочни помощи — на последниот ден

на календарскиот месец во кој е поднесена изјавата за истапување од членство;

2) кај фондвите што обезбедуваат долгорочни помощи — на последниот ден на календарската година во која е поднесена изјавата за истапување од членство.

Членот што ќе истапи од членство должен е до денот на престанокот на членството, во смисла на претходниот став, да ги изврши своите материјални обврски спрема фондот по основот на членството. Ако членот не ги изврши своите обврски, фондот, заради намирување на своето побарување, има право на придршка при пресметувањето на примањата што на членот му припаѓаат од фондот во случај на истапување од членство.

Повторното стапување во членство на фондот може со правилата на фондот да се услови со враќање на примањата остварени при поранешното истапување од членството.

Член 30

На членовите што своеволно ќе истапат од членство на фондот мораат со правилата на фондот да им бидат обезбедени најмалу следниве права, и тоа:

1) кога придонесите се уплатувани за обезбедување еднократни или кусорочни примања — враќање на половината на придонесите уплатени за последните 5 години;

2) кога придонесите се уплатувани за обезбедување долгорочни примања — враќање на половината на придонесите уплатени за последните десет години, а ако придонесот е уплатуван подолго од десет години — исплата на откупната вредност на очекуваното право пресметана според начелата на техниката на осигурувањето на животот.

Ако лицето што истапило од членство за последните десет години остварило примање за кое уплатувало придонес, периодот за кој се врши враќањето на придонесот се смета од денот кога е остварено последното примање.

Барањето за исплата на враќањето на придонесот односно на откупната вредност на очекуваното право во смисла на ст. 1 на овој член, стапува по утврдувањето на завршната сметка за деловната година во која настапил престанокот на членството.

Ако според завршната сметка се утврди дека активниот имот не е достаточен за покрите на обврските на фондот, побарувањата од ст. 1 на овој член се сведуваат на оној процент што ѝ одговара на сразмерата меѓу покритието и обврските на фондот според билансот.

Член 31

Член на фондот за взаемно помагање може да биде исклучен од членство:

1) ако застане со уплатувањето на чланските придонеси за шест месеци, та ни по писмената опомена не ја изврши својата обврска спрема фондот;

2) ако врз основа на лажни докази или невинити податоци ќе оствари или ќе се обиде да оствари од фондот некое примање што не му припаѓа;

3) ако е правосилно осуден попади кривично дело против народот и државата или поради кривично дело сторено од користољубје;

4) ако како член на управниот или надзорниот одбор на фондот со своја противзаконита работа или со работа што им е спротивна на правилата на фондот му сторил штета на фондот односно ги оштетил интересите на членовите на фондот;

5) во другите случаи предвидени со правилата на фондот, кога членот на фондот ќе згреша против интересите на фондот односно против интересите на членовите на фондот.

За исклучување од членството на фондот во случаите од точ. 1—3 на претходниот став одлучува управниот одбор на фондот, а за исклучување во случаите од точ. 4 и 5 на претходниот став одлучува собирот односно собрание на членовите на фондот.

Против одлуката на управниот одбор за исклучување од членството членот може да му изјави приговор на собирот односно на собрание на членовите на фондот. Против одлуката на собирот односно на собрание на членовите на фондот исклучениот член може да му изјави жалба на надлежниот управен орган на народниот одбор на околината (чл. 25) во рок од 15 дена од соопштувањето.

На лицето исклучено од членство мора со правилата на фондот да му се обезбеди право на сите примања на кои би имало право во случај на доброволно истапување од членството на фондот.

Ако фондот спрема исклучениот член има барање за надоместок на штета, фондот не е должен да ја изврши својата обврска спрема него додека правосилно не се одлучи за барањето на фондот за надоместок на штетата и има право на придршка заради намирување до височината на отштетното барање.

Член 32

Секој фонд за взаемно помагање мора да води регистар на членовите, со податоци: за стапувањето во членство, за уплатите и за што се вршат уплатите, за извршените исплати на примањата предвидени со правилата на фондот, за престанокот на членството и за исплатите според основот за престанок на членството — за секој поделен член.

Со регистарот мораат да се чуваат и изјавите на членовите за стапување во членство и за истапување од членство, како и друга документација што се однесува на податоците од регистарот.

Податоците во регистарот мораат да бидат во согласност со податоците во деловните книги и во другите евиденции на фондот.

Член 33

Споревите меѓу фондот за взаемно помагање и неговите членови за правата и обврските по основот на членство во фондот, ги решават надлежните редовни судови.

Со правилата на фондот може да се установи задолжително претходно изнесување на спорот пред арбитражна комисија, во која определуваат по еден член: собирот односно собрание на членовите на фондот, собрание на околинскиот завод за социјално осигурување и советот надлежен за работи на социјалната политика на народниот одбор на околината.

Одлуката на арбитражната комисија не го исклучува изнесувањето на спорното барање пред редовен суд.

IV. ПРЕСТАНОК И ЛИКВИДАЦИЈА НА ФОНДОТ

Член 34

Фондот за взаемно помагање престанува:

1) кога за тоа согласно правилата на фондот ќе одлучи собирот односно собрание на членовите на фондот со мнозинство од најмалу три четвртинки на активните членови запишани во регистарот;

2) кога за тоа ќе одлучи надлежниот окружен стопански суд, по предлог од заводот за социјално осигурување како надзорен орган, во случаите од чл. 36 на оваа уредба.

Собирот односно собрание на членовите на фондот не може да донесе одлука за престанок на фондот ако најмалу онолкува број членови на фондот колкав е потребен за постоење на фондот, во смисла на чл. 3 ст. 2 од оваа уредба, ќе изјави волја фондот и натаму да постои.

Фондот престанува да постои на последниот ден на календарската година во која е донесена одлуката за престанок на фондот.

Член 35

Во случаите на престанок на фондот (чл. 34 ст. 1) се вонн негова ликвидација според одредбите од оваа уредба.

Член 36

Окружниот стопански суд, надлежен според својството на фондот, одлучува за престанокот на фондот за взаемно помагање по предлог од извршниот одбор на членскиот околински завод за социјално осигурување го следателно степен:

1) ако бројот на активните членови на фондот падне под бројот што е потребен за постоење и за

работење на фондот (чл. 3 ст. 2), и таква состојба на фондот ќе потрае подолго од една година, а собирот односно собранието на членовите на фондот самостојно не донесе одлука за престанок на фондот;

2) ако собирот односно собранието на членовите на фондот одлучи имотот на фондот да се употреби за целите или на начинот што се во спротивност со правилата на фондот или со одредбите од оваа уредба или со другите важечки прописи;

3) ако собирот односно собранието на членовите на фондот не одлучи за мерките потребни заради воспоставање пореметената финансиска рамнотежа на фондот (чл. 22), или ако оснивачот не изврши измена на правилата на фондот што е потребна за таа цел;

4) ако фондот го проширува своето работење преку целите предвидени со правилата на фондот или со оваа уредба, а собирот односно собранието на членовите не ги усвои забелешките ставени во тој поглед од страна на надзорниот орган (чл. 10);

5) ако собирот односно собранието на членовите на фондот донесе други одлуки или заклучоци што се во спротивност со изричните одредби од оваа уредба или со правилата на фондот;

6) ако собирот односно собранието на членовите на фондот за две години еднопосредно не донесе извештај за работењето и завршна сметка;

7) во случаите од чл. 46 ст. 3 на оваа уредба.

Одлуката за престанок на фондот ја донесува судот по послушување на управниот одбор на фондот.

Против одлуката на окружниот стопански суд за престанок на фондот органите на управувањето на фондот, како и оснивачот на фондот, можат да му изјават жалба на повисокиот стопански суд во рок од петнаесет дена од доставата на одлуката за престанокот на фондот. Жалба може да изјави и надлежниот околински завод за социјално осигурување.

Кога одлуката за престанок на фондот ќе стане правосилна, судот донесува решение за ликвидација на фондот.

Член 37

Судот што решил за престанок на фондот може, по потреба, и пред правосилноста на одлуката за престанок на фондот, да донесе временна одлука за престанок на мандатите на членовите на управниот одбор на фондот и за именување временна управа на фондот што ќе ги врши работите на фондот до именувањето на органот на ликвидационата управа.

Член 38

Кога за престанокот на фондот ќе одлучи собирот односно собранието на членовите на фондот, решението за ликвидација на фондот го донесува:

1) за фондовите што немаат својство на правно лице — оснивачот на фондот;

2) за фондовите што имаат својство на правно лице — органот што е надлежен за одобрување оснивањето на фондот (чл. 11).

Управниот одбор на фондот е должен одлуката на собирот односно на собранието на членовите на фондот за престанокот на фондот веднаш да им ја достави на оснивачот на фондот и на органот надлежен за одобрување оснивањето на фондот.

Ако за фондот што нема својство на правно лице оснивачот не донесе решение за ликвидација во рок од еден месец, решението за ликвидација ќе го донесе органот надлежен за одобрување оснивањето на фондот.

Член 39

Кога судот ќе донесе решение за ликвидација на фондот (чл. 36 ст. 4), како и кога оснивачот или надлежниот државен орган ќе донесе решение за ликвидација на фондот (чл. 38), престануваат мандатот и овластувањата на органот на управувањето на фондот, ако веќе порано не престанале во смисла на чл. 37 од оваа уредба.

Со решението за ликвидација на фондот (чл. 36 и 38) се отвора ликвидациона постапка и се определуваат ликвидационите органи.

Во постапката на ликвидација на фондовите за взаемно помагање, ако со оваа уредба не е изрично пропишано поинаку, согласно ќе се применуваат

прописите што важат за ликвидацијата на стопанските организации, и тоа:

1) одредбите за редовната ликвидација — кога за престанок на фондот ќе одлучи собирот односно собранието на членовите;

2) одредбите за присилната ликвидација — кога за престанок на фондот ќе одлучи суд.

По завршената ликвидациона постапка судот односно органот или оснивачот на фондот што ја определил ликвидацијата одлучува за заклучувањето на ликвидацијата.

Член 40

Судот односно органот што ја наредил ликвидацијата на фондот може, со согласност на надлежниот завод за социјално осигурување, да определи делбата на ликвидационата маса да не се изврши во целост, туку по намирувањето на трошоците на ликвидационата постапка и на побарувањата на трети лица преостанатиот активен имот според ликвидациониот биланс да му се предаде на управување на заводот за социјално осигурување, со тоа заводот како орган на управувањето да го претседи работењето на фондот согласно неговите правила, а за оние членови на фондот што се затечени на денот на престанокот на фондот.

За давање согласност во смисла на претходниот став, надлежен е околинскиот завод за социјално осигурување — кога е во прашање фонд што обезбедува еднократни или курсорчни помошти, а републичкиот завод за социјално осигурување — кога е во прашање фонд што обезбедува долгорочни помошти.

Во случаите од ст. 1 на овој член:

1) со правилата утврдените примања на членовите на фондот се намалуваат во сразмера меѓу покриеното и оптоварувањето спрема билансот;

2) секој член има право да истапи од фондот и да прими враќање на уплатените придоноси односно откупна вредност на правата според чл. 30 од оваа уредба — во намален износ во смисла на претходната точка;

3) заводот за социјално осигурување има право на надоместок на трошоците на управувањето и на администрацијата во височина од 10% од текуштите придонеси.

Заводот кому што е доверено управувањето со имотот на фондот во ликвидација може да бара ликвидацијата дополнително да се спроведе во целост ако бројот на членовите на фондот падне под бројот определен во чл. 3 ст. 2 од оваа уредба.

Член 41

Ликвидационата маса ја сочинува ситот активен, подвижен и неподвижен, имот на фондот.

Ликвидационата маса, по издвојувањето на средствата потребни за покривање на трошоците на ликвидационата постапка, се употребува по свој ред:

1) за намирување на обврските на фондот од деловниот однос спрема трети лица;

2) за намирување на обврските на фондот спрема членовите на фондот;

3) за посебните намени определени со правилата на фондот.

Член 42

Разделбата на делот на ликвидационата маса што има да се употреби за намирување на обврските на фондот спрема членовите се врши спрема следното:

1) на членовите што вршеле уплати за обезбедување на еднократни или курсорчни примања, им се исплатува вкупниот износ на придонесите уплатени за последните 5 години;

2) на членовите што вршеле уплати за обезбедување на долгорочни примања, им се исплатува:

а) ако не го наполниле пропишаното време на уплатувањето за здобивање со правото на определено примање — вкупниот износ на уплатените придонеси;

б) ако го наполниле пропишаното време на уплатувањето за здобивање со правото на определено примање — износот на премиската резерва пресметана според начелата на техниката на осигурување.

гувањето на животот, без укаматување на премините.

Ако вредноста на делот на ликвидационата маса што преостанува за разделба меѓу членовите не е доволна за извршување на обврските спрема членовите на фондот во смисла на претходниот став, овие обврски се извршуваат во соодветен процент кој обезбедува сразмерно намиривање на сите членови, земајќи го во обзир траењето на вложувањата и височината на придонесите.

Член 43

Неподвижниот имот на фондот во ликвидација му се отстапува, со надоместок спрема прометната вредност, на околинскиот или републичкиот завод за социјално осигурување. Ако заводот за социјално осигурување не сака да го преземе неподвижниот имот, имотот се изложува на јавна продажба, со тоа народниот одбор на општината во која се наоѓа неподвижноста да има првенствено право за купување.

Член 44

Ако со правилата не е определена посебна намена на преостанатиот имот во случај на престанок на фондот, делот на подвижниот имот што би преостанал по извршеното намиривање на обврските на фондот спрема трети лица и спрема членовите на фондот, станува општонароден имот и влегува како наменски имот во посебниот фонд за унапредување на здравствената заштита кај околинскиот завод за социјално осигурување.

Член 45

Кога во постапката на ликвидација на фондот за взаемно помагање ќе се утврди дека од имотот на фондот не може да се намира ниту половина од обврските што ги има фондот спрема своите членови според правилата на фондот или според одредбите од оваа уредба, органот што ја води ликвидационата постапка е должен за тоа да го извести управниот орган на народниот одбор на околинјата надлежен за работи на социјалната политика.

Надлежниот управен орган, кога ќе го прими известувањето од претходниот став, е должен преку посебната комисија да ја испита целокупната работа на управниот и на надзорниот одбор на фондот, тајко утврди дека во работата на органите на управувањето има неправилности и пропусти што повлекуваат материјална или кривична одговорност, против одговорните лица ќе му поднесе пријава на органот надлежен за започнување на постапка.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 46

Одредбите од оваа уредба за условите за одобрување осигувањето и работењето на фондот, за обезбедување правата на членовите, како и за престанок и ликвидација на фондот ќе се применуваат, соодветно со чл. 47 од оваа уредба, и на фондските за взаемно помагање што се основани порано и што правно постојат на денот на влегувањето во сила на оваа уредба, без оглед на тоа дали и фактично ја вршат или не ја вршат со правилата определениот дејност.

Оваа уредба не се однесува на бившите пензионери фондови што се ликвидирани врз основа на Наредбата за ликвидација пензиските фондови на бившите самостојни носители на пензиското осигурување на работниците и чамештевиците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/47) или врз основа на Правилникот за ликвидација на пензионерите фондови што немаат значење на самостојни носители на социјалното осигурување и за регулирање на правата и обврските спрема тие фондови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 40/47).

Член 47

Народниот одбор или друг орган на управувањето на секој од наличните фондови за взаемно помагање (чл. 46 ст. 1) е должен во рок од 6 месеци од влегувањето во сила на оваа уредба да му поднесе на органот од чл. 11 на оваа уредба:

1) пријава за постоењето на фондот, заради одобрување на неговата натамошна работа;

2) правила (статут) на фондот, сообразени со одредбите од оваа уредба, заради потврда на нивното важее.

Ако не постои орган на управувањето формиран во согласност со правилата (статутот) на фондот, поднесувањето на пријавата и на правилата во смисла на претходниот став е должен да го изврши оснивачот на фондот, а ако оснивачот повеќе не постои, должен е пријавата да ја изврши органот кому што е доверено временото управување со фондот односно со имотот на фондот, по прибавената согласност од соборот односно од собранието на членовите на фондот.

Ако соборот односно собранието на членовите на фондот одлучи со мнозинство од три четвртинки на запишаните членови фондот да не продолжува со работа, органот на управувањето на фондот ќе му поднесе на надлежниот државен орган (чл. 11) пријава за ликвидација на фондот.

Член 48

Надлежниот суд во смисла на чл. 31 од оваа уредба, по предлог од органот од чл. 11 на оваа уредба, ќе донесе решение за престанок на наличниот фонд (чл. 48 ст. 1) и ќе ја определи неговата ликвидација:

1) ако пријавата заради одобрување на работата на фондот не ќе биде поднесена во пропишаниот срок (чл. 47 ст. 1);

2) ако биде поднесена пријава за ликвидација на фондот (чл. 47 ст. 3);

3) ако органот надлежен за одобрување на работата на фондот (чл. 11) не ја одобри натамошната работа на фондот.

Член 49

Упатства за извршување на оваа уредба донесува, по потреба, Секретаријатот за народно здравје и социјална заштита на Сојузниот извршен совет.

Член 50

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 104
26 март 1956 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

146.

Врз основа на чл. 26 од Законот за прометот на семенската стока („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/54) пропишувам

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИК КОТ ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПРОМЕТ НА СЕМЕНСКА ТА СТОКА

Член 1

Во Правилникот за условите за промет на семенската стока („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/55) во членот 12 се додава нов став, кој гласи:

„Уверение за квалитетот и здравствената состојба ќе се издава само за семенска стока што им одговара на условите пропишани со овој правилник.“

Член 2

Во обрасците бр. 1 и 3, што се составен дел на правилникот, наместо рубриката: „Број и датум на потврдата за издвојување на посевот“ се става рубрика: „Број и датум на уверението и назив на научно-истражувачката установа под чиј надзор е вршено производство на сортна семенска стока.“

Член 3

Во членот 20 став 2 наместо зборите: „ако семенската стока се пломбира и атестира вреќите“

мораат да бидат и без раб", се ставаат зборовите: „а ако во нив се пакува семенска стока од луцерка и дотелница, тие мораат да бидат и без раб.“

Член 4

Во членот 22 став 1 се брише последната реченица, која гласи: „Наведените ознаки мораат да се стават и во завој“. Во ставот 4 место точката се

става запирка и се додаваат зборовите: „освен ако завоите се кеси од хартија што содржат 5 или повеќе 5 кг семе исто тежина“.

Член 5

Нормите на квалитетот за семенска стока што се составен дел на правилникот, се менуваат за следните растенија:

ред. број	поранешен реден број	Латински назив (научно име)	Наш назив	Најголема тежина на партијата кг.	Тежина на просечната мостра гр	Чистота нај- мала %	Живи при- меси нај- многу %	Плевели нај- многу %	Клијавост најмногу %	Влага нај- многу %	Забелешка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8	<i>Alopecurus pratensis</i>	Лисичина опашка	1000	50	85	5	1	65	16	
2	10	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Мирисавка, Мири- злива трева	1000	50	90	5	1	70	16	
3	15	<i>Avena elatior</i>	Француски љуљ	2000	50	90	5	2	80	16	
4	17	<i>Avena sativa</i>	Овес, Зоб	20000	1000	97	0,5	0,3	90	16	Се вадат про- сечни мостри од 1500 гр за испитување жеждолитар- ска тежина
5	18, 19, 20 и 21	<i>Beta vulgaris</i> sp.	Битва, Монгол; Крмна репа; Цвекло, Цикла; Шеќерна репа	10000	500	97	0,5	0,2	80	15	
6	22, 23 и 24	<i>Brassica Napus</i> sp.	Маслодајна репица; Бросква, Под- земна репица; Зелкина репица	5000	100	97	1,5	1	90	15	
7	25, 26, 27 и 28	<i>Brassica oleracea</i> sp.	Зелка, Зелје; Кар- фиол; Келераба, Кораба; Кел	1000	50	98	0,5	0,3	90	15	
8	29 и 30	<i>Brassica Rapa</i> sp.	Огрштица, Пестрина репа, Репа угар- ница	5000	100	97	1,5	1	90	15	
9	37 и 38	<i>Cichorium</i> sp.	Цикорија, Енди- вија	1000	50	95	0,5	0,3	80	15	
10	44	<i>Cynosurus cristatus</i>	Петлово кресте, Крестец	1000	50	93	5	1	80	16	
11	45	<i>Dactylis glomerata</i>	Ежевица клопче- ста, Острица	2000	50	85	5	1	85	16	
12	48	<i>Festuca arundinacea</i>	Барски вијук, Пол- ска власуља	5000	50	90	3	1	85	16	
13	49	<i>Festuca heterophylla</i>	Власуља разно- лисна	1000	30	80	3	1	80	16	
14	50	<i>Festuca ovina</i>	Овчи вијук, Овча власуља	1000	30	80	3	1	80	16	
15	51	<i>Festuca pratensis</i>	Ливадски вијук	5000	50	95	3	1	85	16	
16	52	<i>Festuca rubra</i>	Црвен вијук, Вла- суља	1000	30	90	3	1	85	16	
17	55	<i>Gossypium</i> sp.	Памук	10000	500	99	—	—	85	12	
18	57	<i>Hibiscus cannabinus</i>	Јаванска јута	10000	200	95	1	0,5	80	12	
19	58	<i>Hibiscus esculentus</i>	Вамји	1000	100	95	3	1	80	12	
20	64	<i>Lepidium sativum</i>	Полска салата, Кроша	1000	50	98	0,5	0,3	90	16	
21	65	<i>Linum usitatissimum</i>	Лен	10000	—	98	2	1	90	13	Се вадат само поодделни мостри од 100 гр
22	66 и 67	<i>Lolium</i> sp.	Италијански љуљ и Англиски љуљ	2000	50	95	2	1	85	16	
23	70, 71, 72 и 73	<i>Lupinus</i> sp.	Лупини	20000	500	97	0,5	0,5	85	16	
24	74	<i>Medicago lupulina</i>	Дињица, Хмелеста луцерка	2000	—	96	3	1	80	13	Се вадат само поодделни мостри од 100 гр

Ред. број	Поранешен реден број	Латински назив (научно име)	Наш назив	Најголема тежина на партијата кг.	Тежина на просечната мостра гр	Чистота најмала %	Живи при-меси нај-много %	Плевели нај-много %	Клијавост најмного %	Влага нај-много %	Забелешка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	75	<i>Medicago sativa</i>	Луцерка	5000	—	96	3	1	85	13	Се вадат само поодделни мостри од 100 гр
26	79	<i>Onobrychis sativa</i>	Еспарзета	10000	—	97	1	0,5	90	14	Се вадат само поодделни мостри од 100 гр
27	82	<i>Panicum miliaceum</i>	Просо	5000	200	95	3	2	90	15	
28	84	<i>Pastinaca sativa</i>	Пастрњак	1000	50	95	1	0,3	65	15	
29	92	<i>Pisum arvense</i>	Грашок за добиток	10000	50	95	3	2	90	16	При увозот без ниеден жив инсект
30	98	<i>Pisum sativum</i>	Грашок	10000	500	95	0,5	—	90	16	При увозот без ниеден инсект
31	97 и 98	<i>Raphanus sp.</i>	Црна рдоква, Рдоквичка	5000	50	95	0,5	0,5	85	15	
32	102	<i>Scorzonora hispanica</i>	Црн корен	1000	50	90	1	0,2	80	15	
33	105 и 106	<i>Setaria sp.</i>	Муар	5000	200	95	3	2	85	16	
34	113	<i>Spinacia oleracea</i>	Спанак	2000	100	95	1	0,5	80	15	
35	114	<i>Trifolium hybridum</i>	Шведска детелина	1000	—	96	3	1	85	13	Се вадат само поодделни мостри од 100 гр
36	115	<i>Trifolium incarnatum</i>	Инкарнатска детелина	5000	—	96	3	1	85	13	Се вадат само поодделни мостри од 100 гр
37	116	<i>Trifolium pratense</i>	Црвена детелина	5000	—	96	3	1	85	13	Се вадат само поодделни мостри од 100 гр
38	117	<i>Trifolium repens</i>	Бела детелина	1000	—	96	3	1	85	13	Се вадат само поодделни мостри од 100 гр
39	121, 122 и 123	<i>Vicia sp.</i>	Граори	10000	500	95	3	2	90	16	

Текстот зад редниот број 125 се менува така што да гласи:

ЗАВЕЛЕШКИ:

Во живи примеси спаѓа и клијаво семе на културни растенија и плевели. Бројките на примесите означуваат најголеми количини во проценти.

Во семенската стока од поодделни култури на бели жита не смее да има во еден кг тежина семе повеќе од 50 зрна семиња од други бели жита.

Од примеси на семиња на плевели не смее да има во семенската стока на поодделни култури повеќе семе, и тоа:

1) во сите видови детелина, луцерка, лен и мешавини тревн со детелина или луцерка — ниедно зрно од здрава вилина косица во поодделна мостра.

Во семиња од тревн, граори, грашок за добиток, од мешавини на граори, на граори со грашок за добиток и од мешавини на тревн — ниедно зрно на вилина косица во поодделна мостра;

2) во семенската стока на сепарата — ниедно зрно на дињица (*Foterialm sanguisorba*) во поодделна мостра;

3) во семенската стока на афион — ниедно зрно на булика (*Hyosciatus niger*) во поодделна мостра;

4) во семенската стока на лен — 5 зрна на *Lolium inosculum*, 60 зрна на *Lolium temulentum* и 20 зрна на *Camelina sativa* во 100 грама семе;

5) во семенската стока на француски ѓул и златна овсуља — 20 зрна на *Bromus* сорти во просечна мостра;

6) во семенската стока на просо — повеќе од 25 зрна на муар, 25 зрна на *Setaria viridis*, 25 зрна на *Setaria glauca* и 10 зрна на *Antropogon halepense*, а од сите овие плевели заедно — повеќе од 50 зрна во просечна мостра.

При испитувањето дали поодделни мостри на семенска стока содржат карантински плевели од кои не смее да има ниедно зрно во мострата, ќе се смета дека вреќата во чија мостра е најдено едно или повеќе зрна на карантински плевел е зарамена од тој плевел. Ако со испитувањето се утврди дека повеќе од 10% вреќи на една партија се заразени од карантински плевел од кој не смее да има ниедно зрно во поодделна мостра, ќе се смета дека целата партија е зарамена од тој плевел.

При испитувањето дали просечни мостри на семенска стока содржат карантински плевели, од кои не смее да има ниедно зрно во мострата, ќе се смета дека партијата е зарамена ако во просечната мостра е најдено едно или повеќе зрна на карантински плевел.

Во чистотијата на семенски мешавини влегува собирот на процентите на семиња од културите што влегуваат во мешавината. Во мешавините на тревн

и на трези со луцерка или детелина чистотијата треба да изнесува најмалку 90%, а во другите мешавини 95%. Клијавоста на мешавините се оценува посебно за секоја култура. Сите семенски мешавини се испитуваат во поглед вилината косица на ист начин како и детелините. Семенската мешавина е неисправна ако семето на една или повеќе култури што ја сочинуваат мешавината, а ги има вкупно повеќе од 10% во мешавината, нема исправна клијавост иако вкупната чистотија му одговара на предниот пропис.

Просечни мостри се вадат и испитуваат само од уедначена (егализирана) семенска стока. Од неуедначена или недостаточна уедначена семенска стока се вадат и испитуваат мостри на начинот пропишан во методиката (упатството) за испитување на семенска стока.

Член 6

По исклучок, за пролетната сејидба во 1956 година, а најдоцна до крајот на месецот јуни, може да се пушта во промет семенската стока:

1) на јара пченица, јар јачмен и јар овес — со чистотија најмалку 90% со обзир на мртви примеси, со тоа што во 1 кг семе смее да има најмногу до 60 зрна живи примеси;

2) на јара пченица и јар јачмен — со клијавост најмалку 80%, на јар овес — со клијавост најмалку 75% и на пченка — со клијавост најмалку 70%.

Член 7

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 2129

10 март 1956 година

Белград

Државен секретар
за работи на народното стопанство
Ивица Гретиќ, с. р.

147.

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ОКОЛИСКИ ИЗБОРНИ КОМИСИИ ЗА ИЗБИРАЊЕ НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА

Видејќи мнозинството членови и заменици-членови на околинската изборна комисија за избирање народен пратеник на Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина во Изборната околина Риека—околина и Приквеница поради преместување се спречени да ја вршат должноста, врз основа на чл. 43 и 46 став 1 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници, Сојузната изборна комисија го донесува следното

Решение

Во Решението за именување околински изборни комисији за избирање народни пратеници за Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина бр. 2 од 15 септември 1953 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/53) точката 164 се менува и гласи:

164) Изборна околина Риека—околина и Приквеница — со седиште на Околинската изборна комисија во Риека:

претседател Волатиќ Иван, претседател на Околинскиот суд во Риека,
заменик Кватерник др Владимир, претседател на Околинскиот суд во Приквеница,
секретар Блашковиќ Руде, службеник во Риека,
заменик Пошчиќ Борис, службеник во Опатија,

член Лончариќ Иван, службеник во Приквеница,
заменик Жежиќ Давор, службеник во Нсво.

Бр. 12

31 март 1956 година

Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар, Претседател,
др Дражен Сесардиќ, с. р. Михаило Горѓевиќ, с. р.

148.

РЕШЕНИЕ

ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА РИЕКА—ОКОЛИЈА И ПРИКВЕНИЦА

Видејќи Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина со своја одлука на седницата од 23 март 1956 година определи да се извршат дополнителни избори за народен пратеник на Сојузниот собор во Изборната околина Риека—околина и Приквеница во која пратеничкото место останало упразнето, Сојузната изборна комисија, врз основа на чл. 51, 176 и 177 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници, донесе

Решение

Се распишуваат дополнителни избори за избирање народен пратеник на Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина во Изборната околина Риека—околина и Приквеница.

Дополнителните избори ќе се одржат на 27 мај 1956 година.

Околинската изборна комисија за Изборната околина Риека—околина и Приквеница со седиште во Риека е надлежна за спроведување на дополнителните избори.

Бр. 14

31 март 1956 година

Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар, Претседател,
др Дражен Сесардиќ, с. р. Михаило Горѓевиќ, с. р.

149.

РЕШЕНИЕ

ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА БЕЛИЧКА

Видејќи Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина со своја одлука на седницата од 23 март 1956 година определи да се извршат дополнителни избори за народен пратеник на Сојузниот собор во Изборната околина беличка во која пратеничкото место останало упразнето, Сојузната изборна комисија врз основа на чл. 51, 176 и 177 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници, донесе

Решение

Се распишуваат дополнителни избори за избирање народен пратеник на Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина во Изборната околина беличка.

Дополнителните избори ќе се одржат на 27 мај 1956 година.

Околинската изборна комисија за Изборната околина беличка со седиште во Светозарево е надлежна за спроведување на дополнителните избори.

Бр. 13

31 март 1956 година

Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар, Претседател,
др Дражен Сесардиќ, с. р. Михаило Горѓевиќ, с. р.

150.

Врз основа на точ. IX ст. 4 од Одлуката за условите под кои стопанските организации можат да се договараат за откуп на селскостопански производи „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56, 55 и 58/55, Управниот одбор на Сојузот на трговските комори на ФНРЈ, во спогодба со Сојузот на селскостопанските комори на ФНРЈ и со Сојузот на подрачјето на комори, донесува

О Д Л У К А

ЗА ПОДРАЧЈАТА НА КОИ ФАБРИКИТЕ ЗА МАСЛО И ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „УЉАРИЦА“ КЕ КОНТРАХИРААТ, ОТКУПУВААТ ИЛИ НАБАВУВААТ УЉАРИЦИ

I. Фабриците за масло и Трговското претпријатие „Уљарица“ ќе контрахираат, откупуваат и набавуваат уљарици за идните пет години (1956—1960) само на подрачјата што со оваа одлука им се определени.

II. На фабриците за масло и на Трговското претпријатие „Уљарица“ им се определуваат следните подрачја, и тоа:

- 1) на Фабриката за масло „2 октобар“, Зрењанин: околиците Кикинда, Панчево, Вршац, Зрењанин и општината Крњача од околицата Белград;
- 2) на Фабриката за масло „Домаќа“, Врбас: околиците Бачка Паланка, Бачка Топола, Нови Сад, Сомбор, Сента, Суботица, Врбас и околицата Стара Пазова, освен општините Купиново, Шимановци и Путинци;
- 3) на Творницата за масло, Загреб:
 - а) територијата на НР Хрватска, освен: — општините Батина, Бели Манастир, Чепин, Даљ, Дарда, Дрење, Гаково, Ернестиново, Горјани, Кнежеви Виногради, Осјек Доњи Град, Осјек Горњи Град и Семелци од околицата Осјек; — општините Бабина Грета, Левањска Варош, Славонски Шамац и Врпоље од околицата Славонски Брод; — општините Гуња, Маркушица, Врбања и Жупања од околицата Винковци;
 - б) во НР Босна и Херцеговина подрачјето на околиците Приедор и Биhaј;
 - в) во НР Србија: — околицата Сремска Митровица, освен општината Мачванска Митровица; — од околицата Белград општините Батајница, Бољевци, Добановци, Сурчин и Земун; — од околицата Стара Пазова општините Купиново, Шимановци и Путинци;
- 4) на Творницата за масло, Брчко: околиците Бања Лука, Брчко, Дераента, Добој, Тузла и Зворник, општините Бабина Грета, Гуња, Врбања и Жупања од околицата Винковци и општината Славонски Шамац од околицата Славонски Брод;
- 5) на Уљарата Чепин: општините Батина, Бели Манастир, Чепин, Даљ, Дарда, Дрење, Гаково, Ернестиново, Горјани, Кнежеви Виногради, Осјек Доњи Град, Осјек Горњи Град и Семелци од околицата Осјек, општините Левањска Варош и Врпоље од околицата Славонски Брод и општината Маркушица од околицата Винковци;
- 6) на Уљарата на фабриката „Мерима“, Крушевац: подрачјата на околиците Чачак, Краљево, Крушевац, Лесковац, Ниш, Пирот, Пркупље и Светозарево;
- 7) на Фабриката за масло „Милан Зечар“, Урошевац: целото подрачје на Автономната Косовско-Метохиска Област;
- 8) на Фабриката за масло „Велес“, Титов Велес: целата територија на НР Македонија;
- 9) на Творниците за масло Вир-Домжале и Бритоф-Крањ: целата територија на НР Словенија, по меѓусебна спогодба;
- 10) на Творницата за масло, Дубровник: подрачјето на околиците Макарска, Мостар, Требиње, Никшиќ и Титовград;
- 11) на Фабриката за масло, Омиш: подрачјето на околиците Сплит, Ливно, Јајце и Сараево;

12) на Творницата за масло, Улцињ: подрачјето на општината Улцињ од околицата Цетиње;

13) на Трговското претпријатие „Уљарица“: подрачјето на околиците Крагуевац, Лазаревац, Лозница, Младеновац, Неготин, Нови Пазар, Обреновац, Пожаревац, Припоље, Смедерско, Шабац, Титово Ужице, Вальсво, Врање, Заечар и подрачјето на околицата Белград освен општините Батајница, Бољевци, Добановци, Крњача, Сурчин и Земун, како и општината Мачванска Митровица од околицата Сремска Митровица;

14) на „Уљарица“, Љубљана: целата територија на Југославија за контрахирање, откуп и набавка на семе од рицинус, лен и коноп, со тоа што во случај на потреба со овие работи да можат да се занимаваат и други фабрики за масло, за што ќе одлучува Управниот одбор на Здружението на индустријата за масло на Југославија;

15) на Творниците за масло Словенска Бистрица, Фрам, Вараждин, Подравска Слатина, Чаковец и Дарувар: целата територија на Југославија, за контрахирање односно организација на собирањето, откупот или набавката на тиквини семки, по меѓусебна спогодба, со тоа што во случај на потреба со овие работи да можат да се занимаваат и други фабрики за масло, за што ќе одлучува Управниот одбор на Здружението на индустријата за масло на Југославија.

III. Фабриците за масло и Трговското претпријатие „Уљарица“ што веќе склучиле договори за производство и откуп односно за набавка уљарици од родот на 1856 година со задружните организации, селскостопански имоти и индивидуални производители надвор од подрачјето што им е определено со оваа одлука, ќе ги пренесат таквите договори на оние фабрики за масло на чие подрачје се вклопат содоговорувачите, со тоа да ја известат за тоа другата договорна страна.

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 218

6 февруари 1956 година
Белград

За Сојузот на трговските
комори на ФНРЈ
Генерален секретар.
Ристо Бајалски, с. р.

СОДРЖИНА

	Страна
142. Одлука за одобрување промената на границите меѓу Народна Република Хрватска и Народна Република Словенија —	233
143. Декларација за признавање статусот на постојана неутралност на Австрија —	233
144. Указ за прогласување на Законот за правата на носителите на „Партизанска споменица 1941“ —	233
145. Уредба за фондовите за взаемно помагање —	236
146. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за условите за промет на семенската стока —	240
147. Решение за измена на Решението за именување околиски изборни комисији за избирање народни пратеници за Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина —	243
148. Решение од Сојузната комисија за распишување дополнителни избори од Изборната околица Риека—околица и Приквеница —	243
149. Решение од Сојузната изборна комисија за распишување дополнителни избори во Изборната околица беличка —	243
150. Одлука за подрачјата на кои фабриците за масло и Трговското претпријатие „Уљарица“ ќе контрахираат, откупуваат или набавуваат уљарици —	244